


НЕМА ЗАМРЗНУВАЊЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ



Европскиот претставник во Македонија, Ерван Фуере, на средбата со Габриела Коневска-Трајковска изјави дека Уставот на ЕУ ќе биде еден од приоритетите на германското претседателство од први јануари идната година, но тоа нема да влијае на темпото на преговорите за членство во Унијата,

бидејќи Брисел сè уште очекува сите земји од Балканот да станат членки. Според него, ЕУ е решена да ги продолжи неопходните реформи за да се подготви за идните проширувања, а тоа требало да ја охрабри Македонија да ги заврши своите задачи - политички, економски и социјални реформи.

"За Македонија е битно дека нема замрзнување на преговорите и забавување на процесот, бидејќи критериумите нема да се менуваат. Можно е само засилување на мониторингот", додаде Коневска-Трајковска.

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

Според министерот за здравство, Имер Селмани, пациентите не се заштитени, поради што ќе се донесе закон со кој ќе бидат загарантирани нивните права, а оние кои не се задоволни ќе можат тоа да го пријават на телефонска линија. Тој предупреди дека ќе се засили контролата и во јавното и во приватното здравство, со менаџери кои, покрај стручните директори-лекари, ќе раководат со болниците.

Ќе се контролира сè - од изгледот на болницата или клиниката до хигиената, честењето со кафе, работата на раководниот кадар. Мора да се зголеми квалитетот на услугите рационално да се троши ограничениот здравствен денар. Менаџерите ќе ги контролираат стручните директори преку "врзани потписи", а оној кој не е кадарен да ја извршува таа функција, воопшто и нека не се нафаќа, порачува Селмани.

По осамостојувањето клиниките и болниците ќе мора да им даваат и други услуги на пациентите. Тој одржа состанок со претставниците на Светска банка, на кој било забележано дека доцниме со спроведувањето на реформите во здравството.

ПОВИК ЗА ТРЕТА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА



Агенцијата за електронски комуникации објави повик за доделување радиофреквенција за мобилна телефонија. Овој чекор на Агенцијата следува по критиките од Владата дека го попречува изборното ветување оти во рок од 60 дена од нејзиното формирање ќе распише тендер за трет мобилен оператор. Поради тоа, Владата подготви законски измени за смена на членовите на Комисијата и на директорот на Агенцијата со образложение дека тие не

успеале да овозможат ефикасна конкуренција на телекомуникацискиот пазар, а со тоа и поевтини телефонски и Интернет услуги за граѓаните.

Агенцијата ги повикува сите заинтересирани субјекти да ја искажат заинтересираноста за добивање радиофреквенции во опсезите за GSM 900 и 1800 и за трета генерација мобилна телефонија (3G) - UМТС.

ЗАМИНА ВЕЛИКАНОТ НА МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ



Петре М. Андреевски (роден во село Слоештица, Демирхисарско), истакнат поет, романсиер, раскажувач, драмски автор, писател, почина на 72 години.

Со смртта на нашиот академик, Македонија изгуби автор чии дела оставија силен печат на македонската книжевност. Неговите романи "Пиреј", "Последните селани", "Тунел" ќе останат запомнети како антологиски дела во историјата на македонската литература.

"Со неговата смрт македонската литература и култура губат еден од најзначајните творци, кој остави длабоки траги со врвни остварувања во доменот на поезијата, романот, расказот и драмата", велат од Друштвото на писателите на Македонија, на чие чело беше и тој. Триесеттина дела го сочинуваат неговото обемно творештво. Освен романите, зад себе остава и повеќе поетски збирки:

"И на небо и на земја", "Пофалби и поплаки", "Лакримарија", како и со легендарната поетска книга "Дениција", во која Андреевски, преку пишаниот збор, говореше за љубовта и за патриотизмот. Македонскиот книжевен великан е добитник на престижни награди и признанија: "11 Октомври", Рациново признание, "Книжевно жезло", а по два пати ги доби и наградите "Браќа Миладиновци" - за најдобро поетско дело и "Стале Попов" - за најдобар роман.

Неговите песни и романи се објавени на повеќе јазици во Европа. Последен пат во книжевната јавност се појави како претседател на жирито кое ја додели наградата за најдобра поема, "Григор Прличев". Тогаш Андреевски порача дека домашните читатели и книжевници треба да бидат среќни што во историјата на нашата литература постоеле големи автори, како што е, Григор Прличев и додаде дека делата на тие творци треба уште повеќе да се почитуваат.